



Младинските политики во центарот на вниманието на Владата

Home > Соопштенија > Младинските по

центарот на вниманието на



🕒 Mar 21, 2018 👤 administrator@nms.org.mk 📍 Соопштенија

💬 0

На 20.03.2018, се одржа педесет и деветата седница на Влада на Република Македонија, која беше првата тематска седница, во целост посветена на младинските политики.

Како претставник на најголемото претставничко тело за млади во земјава, Националниот младински совет на Македонија на седницата беше претставуван од Претседателот, Блажен Малески.

Освен Националниот младински совет на Македонија (НМСМ), на седницата присуствуваа и неколку од организациите членки на НМСМ, придонесувајќи со своите капацитети и специфични знаења во потесните области во кои делуваат.

Точките на оваа седница, кои беа дефинирани во предходна координација меѓу институциите и претставниците на младинските организации вклучуваа: информации за имплементацијата на младинските политики во областа на пазарот на трудот, информации од Министерството за образование и наука за младите, информации за преземените активности од страна на Министерството за здравство за унапредување на здравството на младите во Република Македонија, информации за младинските политики на Министерството за култура, информација за процесот, активностите и фазите за основање Научно-технолошки парк во Македонија, информации во врска со мерките и активностите од Планот за економски раст кои ги опфаќаат младите и информација за приоритетите во младинскиот сектор.

НМСМ од 2013та па наваму, го вложува сиот свој капацитет во актуелизирањето на младинските прашања и предизвици и активното вклучување на младите во процесите на носење одлуки од важност за младите.

Пребарај

Најнови објавени статии:

Повик за изразување интерес за учество во проектот "Balkan Girl Power"

Повик за тренер и ментор за фотографија в проектот "Balkan Girl Power"

Повик за изразување интерес за учество во проектот "Balkan Girl Power"

Активните мерки за вработување млади го освојуваат вниманието на земјите од Западна Балкан

ПОВИК ЗА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА



извесни теми кои кои во минатото не беа отворени, како што е формирањето на ко-менаџмент телото за координација меѓу младите и институциите и сеопфатното сексуално образование.

Заклучоците кои произлегоа од седницата се во полза на креирањето на половна клима за развој на младите во земјава. Како дел од мерките кои треба да придонесат кон градењето на таквата клима ги издвојуваме: имплементацијата на Гаранцијата за млади како активна мерка за вработување на лица меѓу 15 и 29 години, измените во Буџетот на Министерството за образование и наука насочени кон подигнувањето на стандардот и квалитетот на образованието, Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција и Програма за имунизација со која се обезбедуваат вакцини за континуирана имунизација на сите лица од 0 до 18 годишна возраст, формирањето на работните групи кои ќе бидат задолжени за креирање на содржината на новиот Закон за млади, ревизијата на Националната стратегија за млади, финализирање на прирачникот за Локални младински совети, и подобрување на улогата на младинските организации, развојот на средношколското и студентското организирање во Република Македонија и изготвување стратешки документи за отворање на зелени работни места.

Деталните заклучоци од педесет и деветата седница на Владата се објавени за официјалната веб страна и истите можете да ги погледнете тука.

Share    

 влада, ко-менаџмент, младински политики, НМСМ, седница, сеопфатно сексуално образование

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.

За НМСМ

Националниот младински совет е платформа која ги претставува интересите и потребите на младите луѓе како линк со сите засегнати страни и која обезбедува вклучување и активно учество на младите во процесот на донесување одлуки на секое ниво.

Најново

Повик за изразување интерес за учество во проектот “Balkan Girl Power” >

Повик за тренер и ментор за фотографија во проектот “Balkan Girl Power” >


Повик за изразување интерес за учество во проектот “Balkan Girl Power” >


Активните мерки за вработување млади го освојуваат вниманието на земјите од Западен Балкан >

Поврзи се со НМСМ

 info@nms.org.mk

 +389 78 350 531

 НМСМ
ул. Аминта Трети 29/1-3, 1000 Скопје,
Македонија

 Тука се наоѓаме...



Национален
младински совет
на Македонија

Like Page

Be the first of your friends to like this



Национален младински совет
на Македонија

[За нас](#)

[Активности](#)

[Членки](#)

[Документи](#)

[Инфо](#)

[Контакт](#)

[МК](#)

[EN](#)

Сите права се задржани - НМСМ 2017 | All rights are reserved - NYCM 2017 |



Të gjitha të drejtat janë të rezervuara - KRNM 2017